

ЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР

ЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР

ГОД. LXIV СКОПЈЕ, 1-6 2018

СОДРЖИНА

ЈАЗИК

Зузана Тойолињска

НОВИ ПРАВЦИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ДОМЕНОТ НА
ЗБОРООБРАЗУВАЊЕТО 5

Билјана Мирческа-Бошева

ФРАЗЕОЛОШКА СЛИКА НА ГОРДОСТА ВО
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 11

Бојан Петревски

НЕИНТЕГРИРАНИТЕ НАСПРОТИ ИНТЕГРИРАНИТЕ
КОНСТРУКЦИИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 19

Давор Јанкулоски

ГЕОГРАФСКА ДИСТРИБУЦИЈА И ЕТИМОЛОШКА АНАЛИЗА
НА НАЗИВИТЕ ЗА 'ШУМА' ВО СЛОВЕНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ 33

Александар Крсмановски

ЗНАЧЕЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ ИМЕНКИ ОД ОБЛАСТА НА
БОГОСЛОВСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. 39

Владимир Цвейкоски

ДВЕ НОВИ ЈАЗИЧНИ ПОМАГАЛА НА ИНТЕРНЕТ 47

Атанас Николовски

СЕКЦИЈАТА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ШТИП 53

ЛИТЕРАТУРА

Намила Субиошто

ПРВИТЕ ПРЕВОДИ НА МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА НА
СЛОВЕНЕЧКИ (SIRMA & BOLNI DOJČIN) 61

<i>Трајче Стамески</i>	
МОДЕРНИСТИЧКИ ТЕНДЕНЦИИ ВО ДРАМАТА	
БОЛЕН ДОЈЧИН НА ГЕОРГИ СТАЛЕВ	71
<i>Весна Мојсова-Чеишиевска</i>	
„ОРХАН“ – ДНЕВНИК ЗА ЕДНО ДЕТЕ ОД НАШАТА УЛИЦА	81
<i>Моника Илкова</i>	
ОД ПИПИ ДОЛГИОТ ЧОРАП ДО ЗОКИ ПОКИ И ОБРАТНО.....	89
<i>Кристина Атанасова</i>	
ПРОБЛЕМОТ (НЕ) КРЕАЦИЈА („МАЛИОТ ПРИНЦ“ ОД АНТОАН ДЕ СЕНТ ЕГЗИПЕРИ И „ТАЖНИОТ ВЕСЕЛ ВЛАДИМИР“ ОД ОЛИВЕРА НИКОЛОВА).....	97
<i>Марио Стојаноски</i>	
ТОТАЛИТАРИЗМОТ ВО ФИКЦИЈАТА И ФИКЦИЈАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМОТ (КАКО ДА СЕ УПОКОИ ВАМПИР И ГРОБНИЦА ЗА БОРИС ДАВИДОВИЧ).....	105

МЕТОДИКА

<i>Јасна Кошеска</i>	
МЕТОДИЧКИ ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ПРАКТИЧНИТЕ ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТОТ МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО КНИЖЕВНОСТ	119
<i>Весна Ристова</i>	
ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВНА СОДРЖИНА КОЈА СТИМУЛИРА КРИТИЧКО МИСЛЕЊЕ	129

ПРИКАЗИ

<i>Максим Каранфиловски</i>	
„КАКО ГО ЧИТАМ КОНЕСКИ“.....	137
<i>Бојан Петревски</i>	
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД ПЕРСПЕКТИВА НА СЕМАНТИКАТА НА ГЛАГОЛСКИОТ ВИД И НА ЛЕКСИЧКАТА СЕМАНТИКА НА ГЛАГОЛИТЕ (Станислава-Саша Тофоска, „Од проблематиката на глаголскиот вид: семантика на теличните глаголи во македонскиот јазик“, Скопје 2017)	143

ХРОНИКИ

<i>Симон Саздов</i>	
ДЕСЕТТА МАКЕДОНСКО-СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКА К ОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МАКЕДОНИСТИКА.....	151

<i>Бисера Павлеска- Георѓиевска, Јордана Шемко-Георѓиевска</i>	
ДВАЕСЕТ И ПРВА БИЕНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА БАЛКАНСКА И ЈУЖНОСЛОВЕНСКА ЛИНГВИСТИКА, ЛИТЕРАТУРА И ФОЛКЛОР.....	155
<i>Марио Стојановски</i>	
КОН ДЕСЕТТИОТ НАУЧЕН СОБИР НА МЛАДИ МАКЕДОНИСТИ.....	159
<i>Љубка Евроска, Кристина Дабеска</i>	
ЧЕТВРТА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА КАКО СИ МИ?	163

ИИ МЕМОРИЈАМ

Бобан Карапејовски

„ОСВОЈУВАЊЕ НА РЕАЛНОСТА“ - Во спомен на академик Милан Гурчинов (1928–2018).....	167
--	-----

Бојан Петревски

**МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД ПЕРСПЕКТИВА НА
СЕМАНТИКАТА НА ГЛАГОЛСКИОТ ВИД И НА
ЛЕКСИЧКАТА СЕМАНТИКА НА ГЛАГОЛИТЕ**

(Станислава-Сташа Тофоска. *Og џроблематика на глаголскиот вид: семантика на теличниите глаголи во македонскиот јазик*, Скопје: авторско издание, 2017)

Монографијата *Og џроблематика на глаголскиот вид: Семантика на теличниите глаголи во македонскиот јазик* од Станислава-Сташа Тофоска разработува прашања од две семантички сфери – семантиката на глаголскиот вид и лексичката семантика на глаголите. Предмет на истражувањето се глаголите што изразуваат теличност (од грчкиот збор *τέλος*, кој значи ‘цел, граница, крај’), кои се однесуваат на дејства (ситуации) што доведуваат до промена на состојбата на нештата и имаат внатрешна граница, која го претставува моментот кога доаѓа до промена на состојбата. Во таа смисла, како телично дејство (ситуација) се разгледува тоа за кое, врз основа на знаењето за светот, се претпоставува дека може да трае до некоја граница, по чие достигнување се очекува да заврши со некој резултат.

Предмет на трудот е семантиката на еден од структурните типови на теличните глаголи – примарните телични глаголи во македонскиот јазик, кај кои теличноста е изразена во коренската морфема. Тофоска тргнува од теоријата за глаголскиот вид на Станислав Каролак, според која видот е семантичка категорија што им е иманентна на генеричките поими, па затоа се изразува и со лексички, а не само со граматички показатели. Во тој поглед, видот се дефинира како внатрешно време на состојбата на нештата (т.е. на ситуацијата), па врз основа на присуството или отсуството на траење на некоја состојба на нештата, може да се изведе постоење само на две прости видски значења, т.е на два прости вида – континуативниот, кој е претставен преку поимот на неограничено времетраење и е прост несвршен, и неконтинуативниот (моментниот), кој е претставен преку поимот на отсуство на времетраење и е прост свршен.

Од двете прости видски значења произлегуваат повеќе сложени видски значења, т.е. видски конфигурации. Под *видска конфигурација* се подразбира хиерархизирана структура од простите видски значења во која доминира едно од нив – моментот или континуумот.

мот. Заедно со мултиплекативната и хабитуалната, теличната видска конфигурација е со континуативна доминанта, т.е. се состои од три прости видски значења – две континуативни и едно моментно. За разлика од нив, инхоативната, резултативната, терминативната, дистрибутивната и лимитативната видска конфигурација се со моментна доминанта. Таа поделба соодветствува на традиционалната поделба на несвршени и свршени глаголи, па несвршените глаголи влегуваат во конфигурациите со континуативна доминанта, а свршениите – во конфигурациите со моментна доминанта.

Според теоријата на Каролак, секој поим е носител и на видско значење. Во тој поглед, поимите имаат општо лексичко значење, од кое е дел видското, од една страна, и конкретно (специфично), кое се однесува на специфичната содржина на поимот, од друга страна. Истражувањето на Тофоска се интересира и за општото и за конкретното лексичко значење на примарните телични глаголи, кај кои теличното видско значење се содржи во лексичкиот дел, т.е. во глаголскиот корен. Определбата *йримарни* се однесува токму на тоа што кај тие глаголи теличноста не е комбинација од видски значења изразени преку семантема и грамеми (граматички морфеми), туку е вградена во конкретен лексички показател. Во таа смисла, глаголскиот корен сам по себе претставува телична семантема.

Трудот е структуриран во неколку дела: *Вовег, Теоретиски основи, Анализа на йримарниите телични глаголи во македонскиот јазик* и *Заклучок*, по кои следуваат резиме на английски јазик, регистар на примарните телични глаголи во македонскиот јазик и список на користената литература, на консултираниите речници и на експертираниите извори.

Во делот *Теоретиски основи* се разгледуваат две централни прашања – *теличноста како семантички поим и йримарниите телични глаголи во македонскиот јазик*. Тофоска ги изложува дефинициите на поимот *теличност* и неговите семантички компоненти низ лингвистичката литература кај низа автори: Гаре, Потс, Вендлер, Бауер, Андерсон, Дал, Комри, Чанг и Тимберлејк, Орешник, Депретер и Апресјан. Од сите дефиниции, ги синтетизира следниве семантички критериуми за определување на теличноста: динамичност, агентивност, ограничност (цел и внатрешна граница на дејството), завршеност/комплетираност на ситуацијата. Притоа, за да покаже кои карактеристики се вклопуваат во дефиницијата на теличноста што ја прифаќа (т.е во дефиницијата на теличноста како видска конфигурација) и за да ја сопостави со сфаќањата во други теории за глаголскиот вид и со семантичките класификацији на глаголските предикати низ литературата, Тофоска ги изнесува своите ставови за секоја од нив.

Што се однесува на **динамичноста**, во согласност со прифатената теорија, назначува дека состојбите и нетеличните случаувања (ситуациите) изразуваат просто континуативно видско значење, а теличните – сложено видско значење (телична видска конфигурација) со доминантен континуативен вид. Во таа смисла, на општ семантички (поимски) план, за теличната видска конфигурација е значајно присуството на процесуалната компонента, т.е. динамичноста, како подредена на основниот поим на траење. На конкретен семантички план (т.е. во поглед на карактеристиките на конкретната семантичка содржина), за теличните глаголи е карактеристично што се однесуваат на динамични и нехомогени ситуации, т.е. на такви што, додека траат, поминуваат низ серија различни фази.

Во врска со **агентивноста**, т.е. со контролата на субјектот врз текот на дејството, Тофоска посочува дека е ирелевантно дали теличната ситуација има јасно определен вршител, во согласност со ставот на Каролак дека тоа дали процесот е прикажан како агентивен или не е – е карактеристика што се однесува на внатрешниот карактер (конкретното значење) на теличниот глаголски предикат, т.е. не влијае врз неговата видска семантика (општо значење). Во тој поглед, авторката укажува дека на конкретен семантички план, од аспект на агентивноста, теличните глаголи може да означуваат:

- процес – дејство што му се случува на некој субјект (динамична ситуација што претставува серија од последователни фази и не е под контрола на субјектот)
- акција – дејство што го врши некој субјект врз некој објект (динамична ситуација што претставува серија од последователни фази и се одвива под контрола на субјектот, т.е. подразбира негово дејствување).

Од перспектива на **ограниченоста на дејството (цел или граница)**, во трудот се разгледуваат како телични глаголите што означуваат динамична ситуација што претставува серија од нееднакви последователни фази (насочена кон промена на состојбата на нештата), па таму се вбројуваат и процесите. Во таа смисла, поимот *цел* не може да биде заеднички семантички елемент на сите типови дејства (динамични ситуации) што изразуваат телична видска конфигурација.

Поимот **внатрешна граница на дејството (логичен крај на дејството)** е посочен како неопходен во определувањето на конкретната семантичка содржина на теличните глаголи, но со назнака дека треба да се сфати пошироко. Во таа смисла, во некои случаи внатрешната граница е апсолутна, а во некои – релативна, па најзначајно е дека дејството што се определува како телично е насочено кон некоја промена на состојбата на нештата (резултат),

која ќе настапи во моментот кога ќе биде достигната внатрешната граница на дејството, независно од тоа дали е апсолутна или релативна. Според поимањето на теличноста во трудот, телични се и процесите кај кои нема апсолутна граница на дејството, затоа што семантиката на тие глаголи дозволува заклучување/претпоставување за некоја нова состојба на нештата, која е доволно определена од значењето на глаголот.

Тофоска ги илустрира дејствата со апсолутна внатрешна граница со глаголот *ириша*, т.е. со примерот *Петар ириша круг*, кој го парафразира како 'Петар прави нешто од што може да се претпостави дека ќе покне да постои круг'. Внатрешната граница е моментот кога кругот ќе биде нацртан, т.е. од апсолутен карактер, затоа што дејството не може да продолжи по нејзиното достигнување. Од друга страна, илustrација за дејствата со релативна внатрешна граница е глаголот *ириша*, т.е примерот *Петар се разубавува*, парафразиран како 'со Петар се случува нешто од што може да се претпостави дека Петар ќе биде поубав од што бил', каде што внатрешната граница е релативна, затоа што е релативно кога ќе стане некој убав (во широка смисла: кога ќе се здобие со повисок степен на односната карактеристика).

Што се однесува на **завршеноста/комплетираноста на дејството**, во литературата тоа ограничување е определено со терминот *boundedness*, а Тофоска го подразбира во таа смисла достигнувањето на внатрешната граница на дејството во периодот низ кој се протега глаголскиот предикат, т.е. временската ограничност на дејството. Според прифатената теорија, телични се само ситуациите што во другите концепции (на пример, кај Деклерк и кај Депретер) се определуваат како *телични незавршени*, а теличните завршени ситуации се изразени со резултативната видска конфигурација. Во таа смисла, Тофоска посочува дека теличните глаголи означуваат ситуации (дејства) што во трудот се нарекуваат *процес и акција*. Процесот е незавршена динамична ситуација насочена кон промена на состојбата на нештата што не се случува со контрола на субјектот врз текот на ситуацијата или, поконкретно, дејство насочено кон промена на состојбата што му се случува на некој субјект (не е под негова контрола) и претставува серија од последователни фази (*расйтe, вене, се разболува, се разубавува* итн.). Од друга страна, акцијата е незавршена динамична ситуација насочена кон промена на состојбата на нештата што се случува со контрола на субјектот врз текот на ситуацијата или, поконкретно, дејство насочено кон промена на состојбата што го врши некој субјект врз некој објект (дејството е под контрола на субјектот) и претставува серија од последователни фази (*ѓраги, ириша, сече, крчи, бара* итн.).

Одделно потпоглавје му е посветено на прашањето за теличноста како семантичка видска категорија. Таа е најсложената видска конфигурација, затоа што се состои од три прости видски значења, групирани во две компоненти, меѓусебно поврзани со поимот *трећестапување*. За да ја објасни суштината на теличната видска конфигурација и на нејзиното поимање во трудот, Тофоска ги интерпретира двете компоненти. Првата се однесува на првото континуативно видско значење, т.е. го означува дејството во неговото траење дејството во неговото траење. Во таа смисла, континуативноста е дел од процесниот поим *се случува* (*случување*), кој е надреден во однос на конфигурацијата карактеристична за основата. Втората компонента на теличната видска конфигурација, определена како сложен инхоативен поим, содржи две прости видски значења – момент и континуум, при што моментот е секогаш ист – го означува претпоставениот момент на промена, а континуумот – претпоставениот резултат, т.е. новата ситуација/состојба на нештата, која следува по моментот на промената и е континуативна статична ситуација. Во прифатената теорија промената на состојбата (*иначе/прешто го е*) е претставена како свршен сложен поим составен од поимот на промена (момент) – стане (*се случи*) – + составот од поим на последователност и поим на состојба (континуум).

Во трудот (каде што примарните телични глаголи се разгледуваат, пред сè, од лексичко-семантички аспект) се внесува модификација на логичката дефиниција на теличната видска конфигурација, при што се води сметка да не се загуби ниту еден елемент на нејзиното (видско) значење. Модифицираната дефиниција гласи: ‘се случува p1 од што може да се претпостави дека ќе стане p2’ (за дефинирање на процесите), со варијантата ‘x прави P1 од што може да се претпостави дека ќе (предизвика да) стане p2’ (за дефинирање на акциите). Како што посочува авторката, разликата помеѓу дефинирањето на теличноста кај другите лингвисти и теории и теоријата применета во трудот се состои во тоа што тие не ја сметаат теличноста за семантичка видска (т.е. општа, поимска), туку за лексичко-семантичка карактеристика (дел од конкретното, специфично значење). Во тој поглед, во другите теории како телични се разгледуваат и свршените и несвршените глаголи (*зради/изгради, ириша/наирши, изрева/изрее, оздравува/оздрави* итн.), т.е. теличните и резултативните/инхоативните глаголи се сместуваат во една класа.

Тофоска ја врши анализата на теличните глаголи на планот на предикатско-аргументските структури, т.е. ги разгледува и аргументите што ги имплицираат предикатите конституирани од примарните телични глаголи: субјектот, објектот, творбата или резул-

татот, средството (инструментот, супстанцијата и материјалот) и локацијата. Тој пристап е во согласност со тезата дека видот не е само глаголска туку и реченична категорија, т.е. со гледиштето на Каролак дека поимите претставени со глаголските семантеми имаат синкатегорематичен карактер, односно дека дел од нивната поимска структура се доопределува преку компонентите на контекстот на глаголите.

Во вториот, главен дел од трудот, се врши класификација на примарните телични глаголи. Преку анализа на предикатско-аргументските структури, Тофоска ја врши класификацијата во семантички полиња, групи и подгрупи. Се изделуваат четири потпоглавја, според четирите групи примарни телични глаголи, врз основа на тоа до каква промена на состојбата на нештата (т.е. до каков резултат) може да доведе дејството изразено со нив:

1. Примарни телични глаголи што изразуваат промена во егзистенцијата на предметите.
2. Примарни телични глаголи што изразуваат промена на состојбата на предметите.
3. Примарни телични глаголи што изразуваат промена на релацијата помеѓу предметите.
4. Примарни телични глаголи што изразуваат промена на локацијата на предметите.

Групата на глаголите што изразуваат промена во егзистенцијата на предметите е поделена на две подгрупи:

- примарни телични глаголи што изразуваат креација на некој предмет (од типот на *ѓради* [куќа], *шие* [фустан], *шишува* [реферат], *слика* [тезаж])
- примарни телични глаголи што изразуваат деструкција на некој предмет (од типот на *умира*, *се дави*, *ѓори*, *беси*, *души*, *урива*).

Групата на глаголите што изразуваат промена на состојбата на предметите е поделена на три подгрупи:

- процеси што изразуваат промена на состојбата на субјектот (од типот на *расиде*, *се стойи*, *зрее*, *се ведне* итн.)
- акции што изразуваат промена на состојбата на субјектот (од типот на *анализира*, *калкулира* итн.)
- акции што изразуваат промена на состојбата на објектот (од типот на *дроби* [леб], *кастири* [гранка] итн.).

Групата на глаголите што изразуваат промена на релацијата помеѓу предметите е поделена на три подгрупи:

- примарни телични глаголи што изразуваат промена на релацијата помеѓу субјектот и објектот (од типот на *лови*, *шроши* итн.)

Македонскиот јазик од перспективата на семантиканата на глаголскиот вид и на лексичката семантика на глаголите

- примарни телични глаголи што изразуваат промена на релацијата помеѓу предметите (од типот на *лeїи* [слики во албумот], *дeре* [којса], *брїше* [песок од терасата] итн.)
- примарни телични глаголи што изразуваат промена на релацијата помеѓу субјектот, објектот и некој друг учесник во ситуацијата (од типот на *вrака* [книга некому] итн.).

Групата на глаголите што изразуваат промена на локацијата на предметите е поделена на две подгрупи:

- промена на локацијата на субјектот (од типот на *се вrака*, *сi огу*)
- промена на локацијата на објектот (од типот на *сiшаа*, *йосишила*, *крева* итн.).

Секоја од посочените подгрупи е дополнително, подробно класификувана, а анализата е поткрепена со голем број примери, од уметничколитературниот и од публицистичкиот функционален стил, од анкети со родени зборувачи, од Интенцијално-синтаксичкиот речник на македонскиот јазик, како и со примери конструирани од авторката врз основа на нејзината компетенција како роден зборувач.

Сумарно, во монографијата *Oд проблематиката на глаголскиот вид: семантика на теличните глаголи во македонскиот јазик* од Станислава-Сташа Тофоска е изложен семантички, но и синтаксички опис на примарните телични глаголи, кој е исклучително систематизиран, па затоа прегледен и за читатели што се запознаваат со применетата теорија токму преку трудот. Преку темелното расветлување на поимот *теличност*, студијата отвора перспективи за примена на таа анализа и во други јазици, а од македонистички аспект, освен како мошне значајна теориска надградба на македонската наука за јазикот, изнесените сознанија имаат и практична перспектива. Во тој поглед, тие неминовно треба да бидат применети во лексикографското толкување на теличните глаголи и во идната академска граматика на македонскиот јазик.